



СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ  
членка на NBG групацијата

На ваша страна

## О В Л А С Т У В А Њ Е

Правното лице \_\_\_\_\_ (назив и седиште на правно лице)

со ЕМБС \_\_\_\_\_ застапувано од \_\_\_\_\_ ги овластува следните лица:

1.	_____	_____	_____
	(Име и презиме)	(ЕМБГ)	(Работно место)
2.	_____	_____	_____
	(Име и презиме)	(ЕМБГ)	(Работно место)
3.	_____	_____	_____
	(Име и презиме)	(ЕМБГ)	(Работно место)
4.	_____	_____	_____
	(Име и презиме)	(ЕМБГ)	(Работно место)
5.	_____	_____	_____
	(Име и презиме)	(ЕМБГ)	(Работно место)

во име на Правното лице да ги врши следните работи:

- Да ги потпишува сите документи поврзани со работењето со Mastercard бизнис картичките издадени од Стопанска банка АД-Скопје.
- Да поднесува барања до Банката за издавање на поединечни Mastercard бизнис картички за вработените лица во правното лице.
- Да ги врши сите активности со Банката околу издавање, користење, гаснење, финансиска пресметка, евентуални промени и други работи за Mastercard бизнис картичките.
- Да ги подига Mastercard Business картичките од Банката и да ги достави до вработените лица, корисници на картичките за потпис и понатамошно нивно коирстење, како и да потпишува во Банката документи со кои се потврдува нивниот прием од страна на правното лице.
- Да ги превземе ПИН ковертите (неотворени) во кои се содржани тајните кодови, поделно за секоја картичка и неотворени и во исправна затворена состојба да ги предаде на соодветните корисници на Mastercard Business картички и приемот да го потврди во Потврдата за прием.
- Да превзема потребни дејствија во случај на настанати проблеми и спорови помеѓу Банката и правното лице, односно поединечните корисници на Mastercard бизнис дебитни картички.
- Да води евиденција за Mastercard Business картичките и настанатите промени во однос на користењето.
- Да има увид во состојбата на посебните сметки поврзани со поединечните Mastercard Business картички.
- Да подига од Банката месечни прегледи или изводи за трансакциите направени со поединечните Mastercard Business картички.

Ова овластување се применува од \_\_\_\_\_ и важи до негово писмено отповикување.

\_\_\_\_\_   
Дата

\_\_\_\_\_   
Законски застапник